

Службен весник на Република Македонија

Број 34

23 февруари 2016, вторник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.
922. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2016 година.....	1
923. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	2
924. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	10

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

922.

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15 и 30/16) и член 39 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија” бр.209/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2016 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 2/16) во точката 1 ставот 10, табелата се заменува со нова табела, која гласи:

>>

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 6			ВКУПНО:	635.433.000
Потпрограма 60	420	Стоки и услуги	Патни и дневни расходи	10.451.000
Потпрограма 60	421	Стоки и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации	5.000.000
Потпрограма 60	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	600.000
Потпрограма 60	464	Разни трансфери	Стипендии за студенти, партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентски домови	598.536.000
Потпрограма 60	480	Капитални расходи	Купување на опрема и машини	11.000
Потпрограма 60	482	Капитални расходи	Други градежни објекти	15.750.000
Потпрограма 60	483	Капитални расходи	Купување на мебел	5.085.000
	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТК	482	Капитални расходи	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ Реконструкција на студентски домови-санација на СД Гоце Делчев, изградба на нови студентски домови за потребите на Државен Универзитет во Тетово и СД Невена Георгиева Дуња (поранешен медицинар)	98.000.000 98.000.000
			СЕ ВКУПНО: Програма 6 и Потпрограма ТК:	733.433.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-829/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

923.

Врз основа на член 231 став (8) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правно лице кој го издава инспектор е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за правно лице кој го издава овластено лице за вршење инспекциски надзор е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице кој го издава инспектор е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице кој го издава овластено лице за вршење инспекциски надзор е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Прекршочниот платен налог за овластено службено лице кој го издава инспектор е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 5, кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Прекршочниот платен налог за физичко лице кој го издава инспектор е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.6, кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Прекршочниот платен налог за физичко лице кој го издава овластено лице за вршење инспекциски надзор е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.7, кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-1436/1
19 февруари 2016 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
д-р **Фросина Ташевска-Ременски**, с.р.



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ПРИЛОГ бр. 1

Број _____ 20__ година во _____ часот

Врз основа на член 231 став (1) од Законот за заштита на децата, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ
Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање Адреса на живеалиште или на привремен претстој
Број и датум на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за труд и социјална политика. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот,

М.П.

Инспектор,

ПРИЛОГ бр. 2

ОПШТИНА _____
/ОПШТИНА ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ _____
/ГРАДОТ СКОПЈЕБрој _____
_____ 20 _____ година во _____ часот

Врз основа на член 231 став (1), од Законот за заштита на децата, овластеното лице за вршење инспекциски надзор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

A	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или привремен претстој
Број и датум на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

B	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до овластеното лице кое го издало прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, овластеното лице поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот,

Овластено лице,

М.П.



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ПРИЛОГ бр. 3

Број _____ 20__ година во _____ часот

Врз основа на член 231 став (1) од Законот за заштита на децата, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

Име и презиме _____
Единствен матичен број на граѓанин _____
Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице,
Назив _____
Седиште _____
Единствен даночен број _____
Опис на прекршокот _____
Место и време на сторување на прекршокот _____
Правна квалификација на прекршокот _____
Записник за сторен прекршок _____
да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50, на
тезгорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа)
приходна шифра 05327 програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за труд и социјална политика. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор,

М.П.

ПРИЛОГ бр. 4

ОПШТИНА _____
/ОПШТИНА ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ _____
/ГРАДОТ СКОПЈЕ

Број _____
_____ 20__ година во _____ часот

Врз основа на член 231 став (1) од Законот за заштита на децата, овластеното лице за вршење инспекциски надзор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

Име и презиме _____
Единствен матичен број на граѓанин _____
Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице,
Назив _____
Седиште _____
Единствен даночен број _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до овластеното лице кое го издало прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, овластеното лице поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот, _____

Овластено лице, _____

М.П. _____



ПРИЛОГ бр. 5

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Број _____
_____ 20__ година во _____ часот

Врз основа на член 231 став (1) од Законот за заштита на децата, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службено лице)

Име и презиме _____
Единствен матичен број на граѓанин _____
Адреса _____
Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____
Податоци за правното лице,
Назив _____
Седиште _____
Единствен даночен број _____
Опис на прекршокот _____
Место и време на сторување на прекршокот _____
Правна квалификација на прекршокот _____
Записник за сторен прекршок _____
да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50, на
трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа)
приходна шифра 05327 програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за труд и социјална политика. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор,

М.П.



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ПРИЛОГ бр. 6

Број _____ 20____ година во _____ часот

Врз основа на член 231 став (1) од Законот за заштита на децата, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

A	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ
----------	-----------------------------------

Име и презиме	ЕМБГ	Број на лична карта/патна исправа
Датум, место и држава на раѓање	Државјанин на	Адреса на живеалиште или на привремен престој

Единствен даночен број	Занимање	Адреса на регистрација на вршењето на одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност
------------------------	----------	--

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____(Општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до овластеното лице кое го издало прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, овластеното лице поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор,

М.П.

ПРИЛОГ бр. 7

ОПШТИНА _____
/ОПШТИНА ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ _____
/ГРАДОТ СКОПЈЕ _____Број _____
_____ 20__ година во _____ часот

Врз основа на член 231 став (1), од Законот за заштита на децата, овластеното лице за вршење инспекциски надзор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

А ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		
Име и презиме	ЕМБГ	Број на лична карта/патна исправа
Датум, место и држава на раѓање	Државјанин на	Адреса на живеалиште или на привремен престој

Б ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до овластеното лице кое го издало прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, овластеното лице поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот,

Овластено лице,

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**924.**

Врз основа на член 174-г став (8) од од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15 и 192/15), министерот за култура, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок правно лице, односно трговец поединец, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок службеното лице во државен орган, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок одговорното лице во правното лице, односно трговецот поединец, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок физичкото лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 58-2346/1
18 февруари 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.

Прилог бр. 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 174-г став (1) од Законот за заштита на културното наследство,
инспекторот за културно наследство издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице, односно трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ТРГОВЕЦОТ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ ОДНОСНО ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	---

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на Трезорска сметка: Народна банка 100-0000000630-95; уплатна сметка: 840-_____ (Општина каде се уплаќа) – 05311; Приходна шифра и програма: 722 128 00; Повикување на број: ОЕУЗКН/ИП1 Бр.12-____; со цел на дознака: Глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на органот за културното наследство.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на заштитата на културното наследство. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за културно наследство поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок на Управата за заштита на културното наследство, односно до надлежниот суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за културно наследство,

М.П.

Прилог бр. 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 174-г став (1) од Законот за заштита на културното наследство, инспекторот за културно наследство издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службеното лице во државен орган)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на службеното лице во државен орган _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за државниот орган,

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на ИП 50 образец, на Трезорска сметка: Народна банка 100-0000000630-95; уплатна сметка: 840-____ (Општина каде се уплаќа) – 05311; Приходна шифра и програма: 722 128 00; Повикување на број: ОЕУЗКН/ИП1 Бр.12-____; со цел на дознака: Глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на органот за културното наследство.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на заштитата на културното наследство. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за културно наследство поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок на Управата за заштита на културното наследство, односно до надлежниот суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за културно наследство,

М.П.

Прилог бр. 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 174-г став (1) од Законот за заштита на културното наследство, инспекторот за културно наследство издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за одговорното лице во правното лице, односно трговецот поединец)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице, односно трговецот поединец _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице, односно трговецот поединец

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на ПП 50 образец, на Трезорска сметка: Народна банка 100-0000000630-95; уплатна сметка: 840-_____(Општина каде се уплаќа) – 05311; Приходна шифра и програма: 722 128 00; Повикување на број: ОЕУЗКН/ИП1 Бр.12-____; со цел на дознака: Глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на органот за културното наследство.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на заштитата на културното наследство. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за културно наследство поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок на Управата за заштита на културното наследство, односно до надлежниот суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за културно наследство,

М.П.

Прилог бр. 4

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 174-г став (1) од Законот за заштита на културното наследство, инспекторот за културно наследство издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичкото лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	

Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ИП 50 образец, на Трезорска сметка: Народна банка 100-0000000630-95; уплатна сметка: 840-_____(Општина каде се уплаќа) – 05311; Приходна шифра и програма: 722 128 00; Повикување на број: ОЕУЗКН/ИП1 Бр.12-____; со цел на дознака: Глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на органот за културното наследство.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на заштитата на културното наследство. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за културно наследство поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок на Управата за заштита на културното наследство, односно до надлежниот суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за културно наследство,

М.П.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 90 денари.

ISSN 0354-1622



2016034